



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРУШЕВО

13.06.2013 год.

Бр.Ш

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 и член 62 став 4 од Законот за локална самоуправа (“Сл.гласник на Р.Македонија” бр.5/2002) и член 62 став 1 точка 3, член 68 и 97 од Статутот на Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007), Градоначалникот на Општина Крушево донесе:

ЗАКЛУЧОК *за објавување на акциите* *донесени на илтрета седница* *на Советот на Општина Крушево* *одржана на ден 12.06.2013 год.*

1. **СЕ ОБЈАВУВААТ** актите донесени на третата седница на Советот на Општина Крушево, одржана на 12.06.2013 година.

2. Актите на Советот на Општина Крушево да се објават во Службен гласник на Општина Крушево.

3. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во службен гласник на Општина Крушево.

Бр.08-488/1 од 13.06.2013 г. Крушево
Градоначалник на Општина Крушево
Василчо Дамчески, с.р.

Врз основа на член 94 од Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево“ бр.1/2007) и член 110 и 150 од Деловникот за работа на Советот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2008), Советот на Општина Крушево на третата седница, одржана на 12.06.2013 година го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК **СЕ УСВОЈУВА** записникот од втората седница на Советот на Општина Крушево, одржана на 29.04.2013 година.

Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на општината Крушево, согласно член 62 став 4 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.Македонија” бр.5/2002).

Бр.07- 443/3 од 12.06.2013 година.
Претседател на Совет на Општина Крушево
Нико Чонески, с.р. Крушево.

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на Р.М.“ бр.5/2002), член 18 став 1 точка 4 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево“ бр.1/2007), Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 12.06.2012 година, донесе:

ОДЛУКА *за утврдување на приоритет за изградба на* *доводен цевковод од регионален водовод* *Студенчица до постоен водоводен систем за* *Пресил, Св.Митрани и Врбоец*

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува приоритет за изградба на доводен цевковод од регионален водовод Студенчица до постоен водоводен систем за Пресил, Св.Митрани и Врбоец, Општина Крушево.

Член 2

Општина Крушево го утврдува како приоритет проектот за изградба на доводен цевковод од регионален водовод Студенчица до постоен водоводен систем за Пресил, Св.Митрани и Врбоец за да може да се аплицира во Агенцијата во финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во рамките на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година.

Член 3

Проектот ќе се имплементира со средства од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и Буџетот на Општина Крушево.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина Крушево.

Бр.07- 443/4 од 12.06.2013 година.
Претседател на Совет на Општина Крушево
Нико Чонески, с.р. Крушево.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10, член 64 и 68 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.М.” бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 38 од Статутот на Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007),

а во врска со член 16 и 17а. од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Сл.весник на Р.М.” бр.8/05; 150/07; 35/11 и 166/12), Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 12.06.2013 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање на времено користење на објект во с.Свето Митрани

Член 1

Со оваа Одлука се одобрува да се даде на времено користење објект во с.Свето Митрани, сопственост на Општина Крушево на Храм “Св.Вмч Димитриј” од с.Кривогаштани.

Член 2

Објектот кој се дава на времено користење е сопственост на Општина Крушево врз основа на решението за пренесување право на сопственост на недвижен имот од Р.М. на Општина Крушево врз основа на спроведен делбен биланс бр.23-257/67 од 08.02.2000 година, П.Л. 165 КП бр.1585, а порано се користеше како продавница.

Член 3

Објектот опишан во член 2 на оваа Одлука се дава на времено користење од 10 (десет) години, без надоместок.

Член 4

За времето за кое ќе се користи објектот од страна храмот, а за потребите на месното населени, дозволено е да се извршат зафати за да добие објектот употребна состојба за трпезарија.

Член 5

За времето за кое ќе се користи објектот храмот ќе ги сноси трошоците за негово тековно одржување.

Користењето на објектот може да престане ако објектот се користи спротивно на намената за кое е даден.

Член 6

Примопредавањето на објектот ќе се изврши помеѓу претставници на Општина Крушево и претставници на храмот, за што ќе се состави записник.

Член 7

По престанокот на времето за кое што е даден на користење, објектот треба да се предаде во постојната состојба без намерни оштетувања.

Член 8

Оваа Одлука влегува во сила со денот објавување во службен гласник на Општина Крушево.

Бр.07- 443/5 од 12.06.2013 година.

**Претседател на Совет на Општина Крушево
Нико Чонески, с.р. Крушево.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.М.” бр.5/2002), член 100 став 3 и 101 од Законот за здравствена заштита (“Сл.весник на Р.М.” бр.43/12) и член 21 став 1 точка 34 од Статутот на Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007), Советот на Општина Крушево, на седницата одржана на 12.06.2013 година, донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за именување на член на УО во Здравствен Дом Крушево

1. За член на УО на Здравствен Дом Крушево **СЕ ИМЕНУВА**

- Петар Кендра од Крушево, дипл.Радиолог со најмалку пет години работно искуство во областа на здравството.

3. Мандатот на членот на УО на ќе трае 4 (четири) години.

4. Решението влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Крушево.

5. Примерок од решението да се достави до именуваниот, Здравствен Дом Крушево и Архива на Општина Крушево.

Бр.07- 443/6 од 12.06.2013 година.

**Претседател на Совет на Општина Крушево
Нико Чонески, с.р. Крушево.**

Врз основа на член 22 став 1 точка 10, член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.М.” бр.5/2002); член 34, член 94 став 3 и член 109 и 110 од Законот за заштита и спасување (“Сл.весник на Р.М.” бр.36/04; 49/04 и 86/08), Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 12.06.2013 година, донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за именување на членови на општинскиот штаб за заштита и спасување во Општина Крушево

1. За членови на општинскиот штаб за заштита и спасување на Општина Крушево се именуваат:

- Градоначалник на Општина, командант на штабот;

- Претседател на Совет, началник на штабот;

За помошници на началникот на штабот се именуваат:

- Тони Вренцовски, одговорен за оперативни работи;

- Кочо Андрески, одговорен за прва медицинска помош;
- Усеин Усеиноски, одговорен за згрижување и евакуација;
- Ахилеја Чавкар, одговорен за заштита и спасување од пожари;
- Гоце Кически, одговорен за заштита и спасување од поплави;
- Велко Крстески, одговорен за комунални работи, заштита од снежни намети и одрони од земја и асанација на теренот;
- Петар Кендра, одговорен за радиолошко, хемиска и биолошка деконтаминација;
- Христаки Порчу, одговорен за заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло;
- Славица Стефаноска, одговорен за заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло.

За извршители на административно технички и оперативни работи се именуваат:

- Шули Доага, извршител администратор;
- Кочо Зерде, извршител курир-возач;
- Сребре Матевски, извршител курир-возач;

2. Со донесувањето на ова Решение престанува да важи решението бр.07-555/7 од 29.06.2012 година.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото потпишување и нема да се објави во Службен гласник на Општина Крушево.

Бр.07- 443/7 од 12.06.2013 година.

**Претседател на Совет на Општина Крушево
Нико Чонески, с.р. Крушево.**

Врз основа на член 25 од Законот за полиција (“Сл.весник на Р.М.” бр.114/06, 6/09 и 145/12), член 36 став 1 точка 13 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.М.” бр.5/2002), член 21 став 1 точка 41, од Статутот на Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007), Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 12.06.2013 година, донесе:

З А К Л У Ч О К

**за ӣрифаќање на извештајот за работата на
на
службата за Јавна безбедност на
Полициската станица Крушево
за ӣриодот од второ полугодие од 2012
година**

1. **СЕ ПРИФАЌА** Извештајот за работата на службата за Јавна безбедност на Полициската станица Крушево за периодот од второ полугодие од 2012 година, бр.28.1.4-15 од 31.01.2013 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Крушево.

Бр.07- 443/8 од 12.06.2013 година.

**Претседател на Совет на Општина Крушево
Нико Чонески, с.р. Крушево.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.М.” бр.5/2002), член 11 став 1 точка 6 од Законот за јавните претпријатија (“Сл.весник на Р.М.” бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/09, 97/10 и 6/12) и член 21 став 1 точка 37 од Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево“ бр.1/2007), Советот на Општина Крушево, на седницата одржана на 12.06.2013 година, го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

**за усвојување на годишната сметка на
ЈП “Комуна” Крушево за 2012 година**

1. Советот на Општина Крушево, ја усвојува годишната сметка на ЈП “Комуна” Крушево за 2012 година, бр.01-16/3 од 28.02.2013 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Крушево.

3. Примерок од овој Заклучок да се достави до ЈП “Комуна” и Архива на Општина Крушево.

Бр.07- 443/9 од 12.06.2013 година.

**Претседател на Совет на Општина Крушево
Нико Чонески, с.р. Крушево.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.М.” бр.5/2002), член 11 став 1 точка 6 и 7 од Законот за јавните претпријатија (“Сл.весник на Р.М.” бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010 и 6/12) и член 21 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево“ бр.1/2007), Советот на Општина Крушево, на седницата одржана на 12.06.2013 година, го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

**за усвојување на програмата за работа на
ЈП “Комуна” Крушево за 2013 година**

1. Советот на Општина Крушево, ја усвојува програмата за работа на ЈП “Комуна” Крушево за 2013 година, бр.01-15/1 од 26.02.2013 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Крушево.

3. Примерок од овој Заклучок да се достави до ЈП "Комуна" и Архива на Општина Крушево.

Бр.07- 443/10 од 12.06.2013 година.

**Претседател на Совет на Општина Крушево
Нико Чонески, с.р. Крушево.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на Р.М." бр.5/2002), член 11 став 1 точка 6 и 7 од Законот за јавните претпријатија ("Сл.весник на Р.М." бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010 и 6/12) и член 21 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево“ бр.1/2007), Советот на Општина Крушево, на седницата одржана на 12.06.2013 година, го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

за усвојување на финансискиот План на ЈП "Комуна" Крушево за 2013 година

1. Советот на Општина Крушево, го усвојува финансискиот План на ЈП "Комуна" Крушево за 2013 година, бр.01-15/2 од 26.02.2013 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Крушево.

3. Примерок од овој Заклучок да се достави до ЈП "Комуна" и Архива на Општина Крушево.

Бр.07- 443/11 од 12.06.2013 година.

**Претседател на Совет на Општина Крушево
Нико Чонески, с.р. Крушево.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на Р.М." бр.5/2002), член 32 став 2 од Законот за финансирање на Единиците на локална самоуправа ("Сл.весник на Р.М." бр.61/04) и член 21 став 1 точка 4 и 50 од Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево“ бр.1/2007), Советот на Општина Крушево, на седницата одржана на 12.06.2013 година, го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

за усвојување на кварталниот Извештај за извршување на Буџетот на Општина Крушево за периодот од 01.01.2013 год. до 31.03.2013 год.

1. **СЕ УСВОЈУВА** кварталниот Извештај за извршување на Буџетот на Општина Крушево за периодот од 01.01.2013 год. до 31.03.2013 год.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Крушево.

Бр.07- 443/12 од 12.06.2013 година.

**Претседател на Совет на Општина Крушево
Нико Чонески, с.р. Крушево.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на Р.М." бр.5/2002), член 26 а. од Законот за јавна чистота ("Сл.весник на Р.М." бр.11/08; 64/09; 88/10; 23/11 и 53/11) и член 21 став 1 точка 50 од Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево“ бр.1/2007), Советот на Општина Крушево, на седницата одржана на 12.06.2013 година, го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

за усвојување на годишниот Извештај за работата на ОКИ за 2012 година

1. **СЕ УСВОЈУВА** годишниот Извештај за работата на ОКИ за 2012 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Крушево.

Бр.07- 443/13 од 12.06.2013 година.

**Претседател на Совет на Општина Крушево
Нико Чонески, с.р. Крушево.**

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на Р.М., бр.5/2002), член 4 став 1 точка 10, член 14 став 8 и член 15 на Законот за јавни патишта („Сл.весник на Р.М., бр.84/08; 52/09; 114/09; 124/10; 23/11; 53/11) член 21 став 1 точка 12 од Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево „бр.1/2007),а во врска со критериумите за начинот и условите за финансирање на годишната програма за изградба,реконструкција,одржување и заштита на општинските патишта во Општина Крушево за 2013 година, Советот на општина Крушево на седницата одржана на 12.06.2013 година, донесе:

Г О Д И Ш Н А П Р О Г Р А М А

за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општински патишта во Општина Крушево

1.ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Со оваа програма се утврдуваат условите и начинот на изградба ,реконструкција, одржување, заштита, користење, управување, финансирање и надзор на општинските патишта и улици на Општина Крушево.

Советот на Општина Крушево ги утврдува условите и начинот на изградба ,реконструкција,

одржување, заштита, користење, управување, финансирање и надзор на општинските патишта и улици на територија на Општина Крушево, при што особено утврдува;

-се грижи за остварување на Годишната програма;

-донесува финансиски план;

-одлучува за користење на средствата за изградба,реконструкција,одржување и заштита на општинските патишта и улици.

Работите во врска со планирањето,изградбата реконструкцијата,одржувањето и реконструкцијата и заштитата на општинските патишта и улици ги врши Одделението за урбанизам,комунални работи и заштита на животната средина .

Одделението за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина ги извршува следните работи согласно Законот за јавни патишта („Сл.весник на РМ „бр.84/08, 52/09)

- планира изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици за Општина Крушево;

- извршува годишна програма за изградба, реконструкција одржување и заштита на општинските патишта и улици;

- ја следи и ја анализира состојбата во врска со изградбата, реконструкцијата одржувањето и заштитата на општински патишта и улици;

- врши инвеститорски и технички надзор над изградбата, реконструкцијата, одржувањето и заштитата на општински патишта;

2.ПРОЕКТИРАЊЕ,ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОПШТИНСКИТЕ ПАТИШТА И УЛИЦИ

Под изградба на јавен пат се подразбира изградба на патишта претежно на нова траса.Под реконструкција се подразбира изведување на работи на дел од постојниот пат со кој се менува неговата основна карактеристика со цел да се зголеми нивото на услуга на патот.

Техничката документација за изградба на јавниот пат и улица ги опфаќа и комунални,водостопански и други објекти предвидени во изградбата кои ќе се изведуваат на под и над површината на патот.Трошоците на изработка на техничка документација за изградба на објектите на комуналните,водостопанските и др.објекти ги поднесува инвеститорот на тие објекти.Ако се гради или реконструира пат на постојна траса,инвеститорот е должен на свој трошок да ги измести инсталациите(водовод, канализација или други цевководи, кабли и електрични инсталации) односно да ги приспособи на настанатите промени.Инвеститорот е должен пред отпочнување на работите да ги извести имателите на

инсталации за почетокот на работите.Исто така инвеститорот е должен на имателот на инсталациите во трупот на патот да му овозможи увид во документацијата за патот потребна за изместување на инсталациите.

По извршената реконструкција или изградба на патот, дел од патот или улицата се врши технички преглед врз основа на кој се донесува решение за употреба на патот или објектот на патот.Со техничкиот преглед се уврдува дали патот, дел од патот или објект се изградени во согласност со одредбите на Законот за јавни патишта („Сл.весник наРМ,, бр.84/08),инвестиционо-техничка документација,стандардите и техничките нормативи,како и дали се исполнети сите технички услови во сообраќајно-технички и градежно технички погледи за уреден и безбеден сообраќај на патот.Техничкиот преглед го врши Комисија која ја формира органот кој го издал одобрението за градење.

3.ОДРЖУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ ПАТИШТА И УЛИЦИ

Општинските патишта и улици се одржуваат на начин со кој се обезбедува зачувување на употребната и реалната вредност на патот и улицата за траен,безбеден и непречен сообраќај, а под услови определени со Закон за јавни патишта ,технички нормативи ,стандарди и прописи за безбедност на сообраќајот на патиштата.

Работи на одржување се работи на инвестиционо, редовно и зимско одржување на општинските патишта и улици.

-Работи на инвестиционо одржување се периодично обновување на коловозната постилка, зајанување обнова на коловозната конструкција, изработка на потпорни и обложни сидови како и отстранување на недостатоци на пат поради кои на одредени места почесто доаѓа до сообраќајни незгоди(црни точки).Кои работи се изведуваат врз основа на техничка документација – ревидиран и одобрен проект од инвеститорот, а доколку се зазема ново земјиште техничката документација треба да се усогласи со урбанистичкиот план.

-Работи на редовно одржување на општинските патишта и улици се:

- * поправка на коловозот и трупот на патот;
- * чистење на коловозот, уредување на банкини насипи чистење на одводи на патот, патни канавки, сливници, поправка на потпорни и обложни сидови;
- * работи на одржување на електрична инсталација – осветлување на патот;
- * косење на трева, уредување и одржување на зелени површини и насипи во патното земјиште;
- * чистење снег и мраз од коловозот,посипување на коловозот со сол или абразивни средства;
- * чистење,поставување,замена и поправка на хоризонтална и вертикална сигнализација на патот,на огради и заштитна мрежа на патот и друга опрема на патот.

Јавните патишта се опремуваат со сообраќајни знаци и заштитна опрема, зависно од сообраќајно-техничките услови на патот.

Сообраќајните знаци и заштитната опрема на општинските патишта и улици ги поставува, заменува или отстранува и уредно ги одржува општината, со што ги означува условите и ќе утврди режим на сообраќај на општинските патишта и улици, во сите случаи кога постојат околности кои можат да го загорзат безбедното одвивање на сообраќајот.

Техничката документација за опремување на јавните патишта ја одобрува општината во согласност со Министерско за внатрешни работи. Во случај кога е загорзена безбедноста на сообраќајот на јавните патишта општината е должна да постави и отстрани сообраќајни знаци и заштитна опрема на местата каде постои конкретна опасност.

Забрането е неовластено поставување, отстранување, преместување, засолнување или оштетување на сообраќајните знаци и заштитната опрема.

Работите на одржување на јавниот пат и улици се изведуваат на начин кој обезбедува постојана проодност. По исклучок кога работите на јавниот пат не можат да се изведат под сообраќај надлежниот орган во општината може привремено, делумно или во целост да го запре сообраќајот и да утврди по кој пат и под кои услови ќе се одвива сообраќајот, со тоа што во рок од 48 часа пред почетокот на запирањето на сообраќајот, се известуваат корисниците на јавниот пат преку средствата за јавно информирање.

ЗАШТИТА НА ОПШТИНСКИ ПАТИШТА И УЛИЦИ

Работите на заштита на општинските патишта и улици ги врши општината. Под заштита на пат се подразбира превземање на мерки, потребни за спречување на недозволен дејствија на патот, патниот и заштитниот појас, поведување на прекршочна постапка и постапка за враќање на узурпирано земјиште од трупот на патот и патниот појас.

На општинските патишта и улици можат да се стекнуваат службености за поставување на водоводни, канализација, електрични, телефонски водоводи и слични објекти, под услов користењето на тоа право да не пречи на режимот на сообраќајот, да не ја загрозува безбедноста на сообраќајот и да не се оштетува и загрозува стабилноста на трупот на патот и објектите на патот. Согласноста за извршување на работите ја издава општината. По изведувањето на службените работи, изведувачот е должен патот или улицата да го доведе во првобитна состојба, односно стабилност која нема да го загрозува сообраќајот.

На општински пат на одалеченост од 3 метри, сметајќи од крајната точка на патниот појас во заштитниот појас надвор од населени места можат да се поставуваат натписи со кои се упатува на споменици на култура, историски природни знаменитости, како и на простори и објекти кои се во непосредна врска со сообраќајот. Работите на поставување на натписи ги врши општината, а трошоците околу поставувањето и одржувањето на тие натписи ги поднесува правно или физичко лице кои поднеле барања за нивно поставување за што добива одобрение што го издала општината.

Заради заштита на општинските патишта и улици **ЗАБРАНЕТО Е** :

1. Заземање земјиште од патниот појас;
2. Спречување на истекување на атмосферски води, ниту менување на природниот тек на водата;
3. Оштетување и сечење на дрва покрај патот, спуштање на дрвја и друг материјал по косините на патот, влечење на греди, трупци, плугови камени блокови, железни шипки и др. сл. предмети;
4. Фрлање шут, отпадоци, држење на ѓубришта или гнојни јами во заштитниот појас.
5. Оставање на отпадоци, смет и др. материјали на коловозот, банкината, патниот појас или тротоарот;

6. Поставување на светлосни направи покрај патот кои му пречат на сообраќајот;

7. Попречување користење на патот и улицата, прекопување на коловозот, оставање пречки и др. Материјали на коловозот или неовластено поставување разни препреки.

8. Вршење на други работи со кои може да се оштети патот или да се попречува и загрозува сообраќајот на патот.

НАДЗОР

Надзор над состојбата на општинските патишта и улици, примената на технички нормативи и стандарди при изведување на работите и употребата на материјалот при изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици врши инспекциски орган на општината., односно инспектор за патишта.

ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ ПАТИШТА И УЛИЦИ

Финансиските средства за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици се обезбедуваат од Агенција за државни патишта.

Средствата наменети за општински патишта и улици се распоредуваат според критериуми. За нашата Општина беа одобрени средства во висина од 2.269.771,00 денари.

Советот предвидените средства во висина од 2.269.771,00 денари предвидува да ги распредели на следниот начин:

1. Општински патишта
2. Улици

-Општински патишта и улици

Средствата потребни за одржувањето на општинската патна мрежа треба да изнесуваат 1.969.771,00 денари.

1. За изградба реконструкција, санација, прибирање на атмосферска вода и изградба на потпорни ѕидови се предвидува да се издвојат средства во висина од 2.269.771,00 денари при употреба на овие средства приоритет треба да имаат следните објекти:

- за доделување на бехатон коцки и градежни материјали на граѓани во градот и селата за изградба на улици за кои граѓаните ќе обезбедат учество во работна рака или со учество на финансиски средства.

- за изградба на улици во градот и населените места;

- за улици која е обезбедена донација, а за која е потребно учество на Општина Крушево со финансиски средства;

- пешечките површини во градот и населените места;

- уредување и тампонирање на улиците во викенд зоната;

- изградба на паркинг простори во градот;

- реконструкција на потпорни ѕидови и шахти на улици и општински патишта;

- улици во викенд населба “вршник” (во скијачки центар мусица);

2. За зимско одржување на патишта и улици се предвидуваат 300.000,00 денари.

- Трошоците на службата

За непречено функционирање на службата и извршување на активностите потребни се 000.000 (_____) денари (за одржување на основните средства на службата)

Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Крушево.

Бр.07- 443/14 од 12.06.2013 година.

**Претседател на Совет на Општина Крушево
Нико Чонески, с.р. Крушево.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и 15 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на Р.М.“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 38 и 50 од Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево“ бр.1/2007), Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 12.06.2012 година, донесе:

СОГЛАСНОСТ

За намена на обезбедени средства за изградба на доведен цевковод од регионален водовод Студенчица до постоен водоводен систем за Пресил, Св.Митрани и Врбоец

1. Советот на Општина Крушево дава Согласност дека средства од Буџетот на Општина Крушево се обезбедени и ќе се користат за реализација на проектот за изградба на доведен цевковод од регионален водовод Студенчица до постоен водоводен систем за Пресил, Св.Митрани и Врбоец, согласно развојните програми на Општина Крушево.

2. Оваа Согласност влегува во сила со денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина Крушево.

Бр.07- 443/15 од 12.06.2013 година.

**Претседател на Совет на Општина Крушево
Нико Чонески, с.р. Крушево.**

Врз основа на член 36, став 1 точка 10 и 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на Р.Македонија” бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 38, 49 и 50 од Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007) и член 3, 4 и 7 од одлуката за определување на критериуми за доделување на финансиска помош од Буџетот на Општина Крушево бр.07-669/10 од 15.06.2009 година, а по Барање бр.07-383/1 од 14.05.2013 година од Женски Одбојкарски Клуб „Крушево 2006” Крушево, Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 12.06.2013 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

за исплата на финансиски средства

1. **ДА СЕ ИСПЛАТИ сума од 20.000,00 (дваесет илјади) денари** по барање бр.07-383/1 од 14.05.2013 година од Женски Одбојкарски Клуб „Крушево 2006” Крушево.

2. Средствата да бидат исплатени на жиро сметка бр.20001342265234, депонент Стопанска Банка Скопје, од сметката на Буџетот на Општина Крушево.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.

Бр.07- 443/16 од 12.06.2013 година.

**Претседател на Совет на Општина Крушево
Нико Чонески, с.р. Крушево.**

Врз основа на член 36, став 1 точка 10 и 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на Р.Македонија” бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 38, 49 и 50 од Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007) и член 3, 4 и 7 од одлуката за определување на критериуми за доделување на финансиска помош од Буџетот на Општина Крушево бр.07-669/10 од 15.06.2009 година, а по Барање бр.07-429/1 од 28.05.2013 година од ФК

„Питу Гули” Крушево, Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 12.06.2013 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

за исплата на финансиски средства

1. **ДА СЕ ИСПЛАТИ сума од 60.000,00 (шеесет илјади) денари** по барање бр.07-429/1 од 28.05.2013 година од ФК „Питу Гули” Крушево.

2. Средствата да бидат исплатени на жиро сметка бр.200000925025069, депонент Стопанска Банка Скопје, од сметката на Буџетот на Општина Крушево.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.

Бр.07- 443/17 од 12.06.2013 година.

**Претседател на Совет на Општина Крушево
Нико Чонески, с.р. Крушево.**

СОДРЖИНА

Ре.бр.	стр.
1. Заклучок за објавување на актите донесени на третата седница на Советот на Општина Крушево	1
2. Заклучок за усвојување на записникот од втората седница на Советот на Општина Крушев.....	1
3. Одлука за утврдување на приоритет за изградба на доведен цевковод од регионален водовод Студенчица до постоен водоводен систем за Пресил, Св.Митрани и Врбоец.....	1
4. Одлука за давање на времено користење на објект во с.Свето Митрани	2
5. Решение за именување на член на УО во Здравствен дом Крушево	2
6. Решение за именување на членови на општинскиот штаб за заштита и спасување во Општина Крушево	2
7. Заклучок за прифаќање на извештајот за работата на службата за Јавна безбедност на Полициската станица Крушево за периодот од второ полугодие од 2012 год.....	3
8. Заклучок за усвојување на годишната сметка на ЈП „Комуна” Крушево за 2012 година	3
9. Заклучок за усвојување на програмата за работа на ЈП „Комуна” Крушево за 2013 година	3
10. Заклучок за усвојување на финансискиот План на ЈП „Комуна” Крушево за 2013 год..	4
11. Заклучок за усвојување на кварталниот извештај на Буџетот на Општина Крушево за периодот од 01.01.2013 година до 31.03.2013 година	4
12. Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на ОИК за 2012 год....	4

13. Годишна Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општински патишта во Општина Крушево

14. Согласност за намена на обезбедени средства за изградба на водоводен цевковод од регионален водовод Студенчица до постоен водоводен систем за Пресил, Свето Митрани и Врбоец

15. Решение за исплата на финансиски средства по барање од Женски Одбојкарски Клуб „Крушево 2006” Крушево

16. Решение за исплата на финасиски средства по барање на ФК „Питу Гули” од Крушево

Редакциски одбор на Општина Крушево.

